

**Примена на Законот за
вештачење и Закон за процена
во парнична постапка.**

Злата Попова

Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје

18.11.2019 година

Закон за вештачење

- ◎ Закон за вештачење (Службен весник на РМ бр.115/2010,12/14,43/14,104/15,148/15,192/15)
- ◎ Правилник за начинот на пресметување на наградата за извшеното вештачење или супер вештачење и надоместокот за реално потребните трошоци (Службен весник на РМ бр.102/14)

Закон за процена

- ⦿ Закон за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16)
- ⦿ Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци на овластениот проценувач од областа на побарувања и обврски (Службен весник на РМ бр.35/14)
- ⦿ Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци (Службен весник на РМ бр.88/13)
- ⦿ Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на недвижен имот (Службен весник на РМ бр.99/13)
- ⦿ Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на транспортни средства (Службен весник на РМ бр.99/13)

- Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот (Службен весник на РМ бр.55/12, 17/13, 21/13, 142/14)
- Методологија за процена на вредноста на подвижен имот
- Методологија за процена на пазарната вредност на транспортни средства
- Методологија за процена на вредноста на капиталот на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- Методологија за процена на машини и опрема
- Методологија за процена на индустриска сопственост
- Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија
- Методологија за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжери и објекти кои се во функција на земјоделско производство
- Методологија за процена на вредноста на средствата во земјоделството

◎ **ВЕШТАЧЕЊЕ**

- изготвување на стручен наод и мислење изработено врз основа на примена на научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства во областите што се дефинирани во сите случаи определени со закон или по барање на заинтересирано лице - нарачател

◎ **ПРОЦЕНКА**

- процес на определување на цена, односно проценување на пазарната вредност на предметот на процена од овластен проценувач во случаите определени со закон или по барање на заинтересирано лице - нарачател

◎ СУПЕР ВЕШТАЧЕЊЕ

- вештачење од повисок степен односно стручно-критичка експертиза на две противречни вештачења, може да врши тим составен од најмалку тројца вештаци од соодветната област, од орган на државна управа, високообразовна установа, научна установа или стручна установа и друштво за вештачење кое има вработено најмалку тројца вештаци од соодветната област

◎ РЕВИЗИЈА НА ПРОЦЕНА

- вршење на проверка на веќе изготвена процена од овластен проценувач под услови и на начин предвиден со овој закон

Закон за парнична постапка

Пречистен текст

бр.7/11 од 20.01.2011 година

- ⦿ доставување
 - ⦿ неможност за доставување
 - ⦿ ослободување и изземање
 - ⦿ кога вештачењето или супер вештачењето судот нема да го прифати како доказ (изземање)
 - ⦿ казнување, присилно доведување
 - ⦿ права на вештакот (право на награда)
- (колизија со чл.5 од Законот за вештачење бр.115/10 од 31.08.2010 година)
- ⦿ изготвување во рок неподолг од 45 дена, во сложени случаи 60 дена, доставување 8 дена пред рочиштето
 - ⦿ недостатоците се отстрануваат со усогласување
 - ⦿ определување на супер вештачење **по електронски пат**

Законот за парнична постапка

- Глава 17 Докази и изведување на докази
- Вештачење
- Глава 18
- Обезбедување на докази
- Дали Проценката е доказ?
- Дали може да се изведува како доказно средство?
- Дали може да се обезбеди како доказ во постапка за обезбедување на докази?

Области

Вештачење:

- Материјално, сметководствено и финансиско работење
- Медицина (психијатрија, невропсихијатрија, хирургија, гинекологија, кардиологија, ортопедија и др.)
- Ветеринарство
- Градежништво и архитектура
- Електротехника
- Информатички технологии
- Машинство и сообраќај

Процена:

- Трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица
- Недвижен имот
- Подвижен имот
- Побарување и обврски
- Машини и опрема
- Транспортни средства
- Земјоделство, шумарство и водостопанство
- Индустриска сопственост
- Авторски права и сродни права
- Заштита на животна средина
- Информатичка технологија
- Полициска и воена опрема
- И други области утврдени со закон

- Земјоделство, шумарство и водостопанство
- Графологија
- Геодезија
- Рударство
- Технолошко инженерство
- Хемиско биолошко
- Молекуларна биологија и генетика
- Токсикологија и дроги
- Балистика
- Заштита на животната средина и екологија
- Заштита на културното наследство
- Заштита на авторското право и други сродни права и права од интелектуална сопственост
- И други области

Примена во пракса и проблеми

Вештачење

Процена

Заклучоци и предлози

Ви благодарам на вниманието